



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221.

Среда, 15 јануари 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XIV

Цена на овој број е 50.— дина. — Преплатата за 1958 година изнесува 1700.— дина., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

8.

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за електростопанските организации, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 34

23 декември 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната народна скупштина,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Претпријатијата за производство на електрична енергија, претпријатијата за пренос на електрична енергија и претпријатијата за дистрибуција на електрична енергија се самостојни стопански организации.

Општите прописи за стопанските организации се однесуваат и на претпријатијата од претходниот став ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку.

##### Член 2

Претпријатијата за производство на електрична енергија (производните претпријатија) што се врзани за преносната мрежа и претпријатијата за пренос на електрична енергија (претпријатијата за пренос) се здружуваат во заедница на електростопанските претпријатија (електростопанска заедница) на подрачјето кое е единствено од гледиштето на производството, преносот и потрошувачката на електрична енергија.

Во електростопанската заедница се здружуваат и производните претпријатија во изградба чие врзување за преносната мрежа е предвидено со инвестиционата програма.

##### Член 3

На производните претпријатија што не се здружени во електростопанските заедници се однесуваат одредбите од овој закон само ако е тоа изречно определено.

##### Член 4

Електростопанската заедница го усогласува производството на електрична енергија на здружените претпријатија, купува електрична енергија од производните претпријатија и ја продава таа енергија на мрежата на претпријатија за пренос на

електрична енергија (преносна мрежа) а врши и други работи определени со овој закон, со актот за основање на заедницата и со правилата на заедницата.

##### Член 5

Со договорот склучен меѓу електростопанската заедница и здружените претпријатија врз заедницата можат да се пренесат определени фондови, како и вршење на одделни работи на здружените претпријатија.

Договорите од претходниот став електростопанската заедница може да ги склучи со сите или со одделни здружени претпријатија.

##### Член 6

Со електростопанската заедница управуваат претставници на здружените претпријатија и определени претставници на општествената заедница.

##### Член 7

Електростопанските заедници се здружуваат во заедница на југословенското електростопанство.

##### Член 8

Заедницата на југословенското електростопанство се грижи за развивање единствен електростопански систем и ги усогласува производството, преносот, потрошувачката, како и размената на електрична енергија меѓу електростопанските заедници.

Заедницата има права и обврски утврдени со овој закон, со други прописи основани врз закон, како и со статутот на Заедницата.

##### Член 9

Со договорот меѓу Заедницата на југословенското електростопанство и електростопанските заедници може врз Заедницата на југословенското електростопанство да се пренесе формирањето на заеднички фондови како и вршењето на одделни работи од делокругот на електростопанските заедници.

##### Член 10

Со Заедницата на југословенското електростопанство управуваат претставници на електростопанските заедници и определени претставници на општествената заедница.

##### Член 11

Сојузната народна скупштина го определува општото ниво на цените на електричната енергија.

Тарифата на електричната енергија по одделни групи потрошувачи, врз основа на општото ниво на цените на електричната енергија, ја пропишува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој.

Тарифите на електричната енергија во преносната мрежа се единствени за одделни групи потрошувачи.

##### Член 12

Претпријатијата за дистрибуција на електрична енергија (дистрибутивните претпријатија) им ја продаваат електричната енергија на потрошувачите што се врзани за мрежата на дистрибутивното претпријатие (дистрибутивната мрежа) по цените чија основа е пропишаната тарифа на електричната енергија во преносната мрежа.

Општинскиот народен одбор, и тоа обата собора рамноправно, за потрошувачите на мало и за другата комунална потрошувачка на електрична енер-

гија на големо, може да пропише и повисоки цени на електрична енергија од цените од претходниот став.

Разликата меѓу цените што ќе ги определи народниот одбор во смисла на одредбата од претходниот став и цените од ставот 1 на овој член му припаѓа на општествениот инвестиционен фонд на општината, и тоа исклучиво за развој на дистрибутивната мрежа.

#### Член 13

Продажбата на електрична енергија на потрошувачите се врши според општите услови за испорака на електрична енергија.

Општите услови за испорака на електрична енергија важат и за производните претпријатија што не се здружени во електростопанските заедници.

#### Член 14

Општите услови за испорака на електрична енергија ги пропишува, по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство, Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Со општите услови за испорака на електрична енергија единствено се регулира начинот и времето за испорака на електрична енергија, ограничувањето на употребата на електрична енергија, мерењето, утврдувањето, пресметувањето и наплатата на потрошената електрична енергија и видовите на инсталациите и приклучоците.

#### Член 15

Производството, преносот и дистрибуцијата на електричната енергија се врши според техничките услови и нормативите што ги пропишува Заедницата на југословенското електростопанство, со согласност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

#### Член 16

Општиот ред на првенство според кој во случај на недостаток на електрична енергија се врши испораката на електрична енергија на потрошувачите го пропишува Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет по предлог од Заедницата на југословенското електростопанство.

Редот на првенство според кој се врши испораката на електрична енергија на потрошувачите го пропишува секретаријатот за индустрија на републичкиот извршен совет, по предлог од електростопанската заедница, врз основа на општиот ред на првенство.

Во рамките на редот на првенство од претходниот став советот на околскиот народен одбор, надлежен за работите на соодветната стопанска гранка, донесува, по потреба, ред на првенство за одделни потрошувачи за своето подрачје.

#### Член 17

Во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство и на електростопанските заедници се организира диспечерска служба како нивен орган.

Диспечерската служба го врши текушото усогласување на производството и потрошувачката на електрична енергија заради економично искористување на електростопанските капацитети за производство и пренос на електрична енергија.

На диспечерската служба ѝ се доверува спроведувањето на прописите за редот на првенство.

#### Член 18

Дејностите што ги вршат претпријатијата здружени во електростопанските заедници, дистрибутивните претпријатија, електростопанските заедници и Заедницата на југословенското електростопанство се сметаат како работи на јавната служба.

#### Член 19

Електростопанските заедници и Заедницата на југословенското електростопанство со правни лица.

## II. ПРОИЗВОДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

### Член 20

Производно претпријатие до 10 MW инсталирана сила не може да врши намалување на енергетските капацитети без согласност од електростопанската заедница, а производно претпријатие над 10 MW — без согласност од Заедницата на југословенското електростопанство.

### Член 21

Производно претпријатие здружено во електростопанска заедница ѝ ја испорачува произведената електрична енергија на електростопанската заедница врз основа на договор склучен со неа.

Со договорот од претходниот став особено се регулираат обемот и начинот за користење на погонските постројки на здружените претпријатија, цените и условите за испорака на електрична енергија, како и другите прашања во поглед на производството и испораката на електрична енергија.

### Член 22

Здружените претпријатија кои во свој состав имаат високоакумулациони хидроелектрани склучуваат договори за производството и испораката на електрична енергија под условите и според посебните цени што ги определува Заедницата на југословенското електростопанство.

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет определува кои хидроелектрани се сметаат за високоакумулациони електрани во смисла на претходниот став.

### Член 23

Споровите настанати меѓу здружените претпријатија и електростопанските заедници во поглед на склучувањето и извршувањето на договорот за производство и испорака на електрична енергија ги решава избраниот суд при Заедницата на југословенското електростопанство.

### Член 24

Производните претпријатија што не се здружени во електростопански заедници и претпријатијата од други стопански гранки кои во свој состав имаат електрани, електричната енергија ја продаваат по цените и условите за испораката што се утврдени со договор.

## III. ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРЕНОС

### Член 25

Претпријатијата за пренос ги основува републичкиот извршен совет.

Ако претпријатието за пренос ќе врши дејност на територија од повеќе народни републики, претпријатието за пренос го основува Сојузниот извршен совет.

Пред донесувањето на актот за основавање на претпријатието од ставот 1, републичкиот извршен совет ќе прибави мислење од Заедницата на југословенското електростопанство.

Пред донесувањето на актот за основавање на претпријатието од ставот 2 Сојузниот извршен совет ќе прибави мислење од републичките извршни совети на чија територија претпријатието за пренос ќе ја врши својата дејност и мислење од Заедницата на југословенското електростопанство.

### Член 26

Постројките за пренос на електрична енергија на подрачјето за кое е основано претпријатието за пренос се основни средства на тоа претпријатие.

Како постројки за пренос на електрична енергија се подразбираат далекуводите и трансформациите од 110 и над 110 KV, како и далекуводите и трансформациите под 110 KV, во не помал од 30 KV, ако вршат пренос на електрична енергија.

Кои далекуводи и трансформации под 110 KV снаѓаат во системот на преносната мрежа определува Заедницата на југословенското електростопанство.

## Член 27

Претпријатието за пренос го врши преносот на електрична енергија врз основа на договор со електростопанската заедница.

Со договорот од претходниот став особено се регулираат обемот и начинот на користење на преносните постројки, цените за вршење пренос на електрична енергија, како и другите услови под кои се врши пренос на електрична енергија.

## Член 28

Изградбата на мрежата со која стопанската организација, што троши електрична енергија на големо, се врзува за мрежата на која право на користење има претпријатието за пренос, ја врши стопанската организација од своите средства ако оваа мрежа не ја изградува друг инвеститор и може да му ја отстапи без надоместок на користење на претпријатието за пренос. Вака отстапените основни средства сочинуваат основни средства на претпријатието за пренос.

## IV. ДИСТРИБУТИВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

## Член 29

Дистрибутивно претпријатието за подрачје на една општина основува општинскиот народен одбор, а дистрибутивно претпријатието за подрачје на повеќе општини основува околинскиот народен одбор, во спогодба со соодветните општински народни одбори.

Дистрибутивно претпријатието за подрачје на повеќе околии основува републичкиот извршен совет.

Пред донесувањето на акт за основање на претпријатието од претходните ставови мора да биде прибавено мислење од електростопанската заедница.

## Член 30

Електраните надвор од составот на претпријатијата здружени во електростопански заедници што се непосредно врзани за дистрибутивната мрежа со која управува дистрибутивно претпријатието можат да влезат во состав на тоа претпријатието.

Присоединување на електраните од претходниот став кон дистрибутивните претпријатија се врши според општите прописи за присоединувањето на претпријатија.

## Член 31

Изградбата на мрежа со која стопанската организација што троши електрична енергија на големо се врзува за мрежата на која правото на користење го има дистрибутивно претпријатието ја врши стопанската организација од своите средства ако оваа мрежа не ја изградува друг инвеститор и може да му ја отстапи без надоместок на користење на дистрибутивното претпријатието. Вака пренесените средства сочинуваат основни средства на дистрибутивното претпријатието.

## Член 32

Дистрибутивните претпријатија се комунални стопански организации.

## Член 33

Дистрибутивното претпријатието им ја продава електричната енергија на потрошувачите врз основа на договор.

Договорот за продажба на електрична енергија на потрошувачите на големо се склучува во писмена форма.

Договорот за продажба на електрична енергија на потрошувачите на мало се смета склучен штом дистрибутивното претпријатието на барање од потрошувач ја отпочнало испораката на електрична енергија.

Договорот за продажба на електрична енергија не може да биде во спротивност со општите услови за испораката на електрична енергија.

## Член 34

Дистрибутивното претпријатието им ја испорачува електричната енергија на потрошувачите по цените пропишани за одделни групи потрошувачи што се наголемени за дел од трошоците на дистрибуцијата и за определен доход.

Мерилата за утврдување височината на доходот за кој дистрибутивното претпријатието може да ја наголеми пропишаната цена во смисла на одредбата од претходниот став, како и начинот на утврдување на доходот, ги утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Заедницата на југословенското електростопанство.

Пропишаните цени мораат да бидат зголемени за трошоците на дистрибуцијата и за определениот доход во ист износ по киловат-час за сите групи потрошувачи во дистрибутивната мрежа.

## V. ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИ ЗАЕДНИЦИ

## 1. Организациони одредби

## Член 35

На електростопанските заедници се применуваат општите прописи за стопанските организации, ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку.

## Член 36

Електростопански заедници основува Сојузниот извршен совет по претходно прибавените мислења од извршните совети на народните републики на чија територија имаат седалишта претпријатијата што се здружуваат во електростопанската заедница.

## Член 37

Електростопанската заедница има свои правила.

Правилата ги донесува управниот одбор на заедницата, а ги одобрува Сојузниот извршен совет.

## Член 38

Правилата на електростопанската заедница особено го регулираат:

- 1) работењето на заедницата;
- 2) управувањето со средствата на заедницата;
- 3) односите меѓу заедницата и здружените претпријатија, како и меѓусебните односи на здружените претпријатија;
- 4) правата и должностите на органите на заедницата и начинот на нивната работа;
- 5) внатрешната организација на заедницата.

## Член 39

Органи на електростопанската заедница се управниот одбор и главниот директор.

## Член 40

Управниот одбор на електростопанската заедница го сочинуваат претставници на претпријатијата здружени во заедницата, претставници на определени околински народни одбори, на републичкиот извршен совет и на Сојузната индустриска комора, како и претставници на определени дистрибутивни претпријатија.

Кои околии и кои дистрибутивни претпријатија имаат свој претставник во управниот одбор на заедницата определува републичкиот извршен совет.

Ако во заедниците се здружени и претпријатија со седалиште на територија на две или повеќе народни републики, околинските народни одбори и дистрибутивните претпријатија што ќе имаат свои претставници во управниот одбор на заедницата, како и определениот број претставници што ги именува советот, ги определува Сојузниот извршен совет.

Главниот директор на заедницата е по својата положба член на управниот одбор на заедницата.

## Член 41

Управниот одбор на електростопанската заедница ги има правата и должностите што според општите прописи ги имаат работничкиот совет и

управниот одбор на стопанската организација, ако со одредбите од овај закон не е определено поинаку, како и другите права и должности определени со овој закон и со правилата на заедницата.

#### Член 42

Главниот директор го назначува републичкиот извршен совет, на предлог од комисијата што тој ја именува, а ако во заедницата се здружени и претпријатија со седиште на територија на две или повеќе народни републики, главниот директор го назначува Сојузниот извршен совет на предлог од Комисијата што тој ја именува.

Назначувањето на главниот директор се врши врз основа на конкурс.

#### Член 43

Во електростопанската заедница здружените претпријатија се должни во својата работа да се придржуваат за заклучоците на управниот одбор на заедницата.

Ако здружено претпријатие смета дека е заклучокот на управниот одбор на електростопанската заедница во спротивност со законот или со други важечки прописи, со актот за оснотување на заедницата или со нејзините правила, тоа ќе го извести за тоа органот на управата надлежен за вршење надзор.

#### Член 44

Електростопанската заедница дава мислење за можноста за снабдување со електрична енергија на нови индустриски објекти и населби.

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет може да пропише мислењето од претходниот став во определени случаи да го дава Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 45

Електростопанската заедница дава одобрение за приклучок на потрошувачи на големо.

Одобрувањето од претходниот став заедницата е должна да го даде ако потрошувачот на големо ги исполнува пропишаните технички услови и нормативи и ако заедницата во смисла на претходниот член дала позитивно мислење.

На барање од потрошувачот на големо Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет може да издаде одобрение за приклучок и без оглед на мислењето на заедницата.

## 2. Работење

#### Член 46

Електростопанската заедница ја купува електричната енергија врз основа на договор со производните претпријатија.

При склучувањето на договорот од претходниот став, електростопанската заедница и производното претпријатие се должни да се придржуваат за техничките услови и нормативи за испорака на електрична енергија што ќе ги определи Заедницата на југословенското електростопанство.

Споровите настанати меѓу електростопанските заедници и производните претпријатија во поглед на склучувањето и извршувањето на договорите за купување на електрична енергија ги решава избраниот суд при Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 47

Електростопанската заедница склучува договори за пренос на електрична енергија со претпријатијата за пренос во состав на заедницата.

При склучувањето на договорите од претходниот став електростопанската заедница и претпријатието за пренос се должни да се придржуваат за техничките услови и нормативи што ќе ги определи Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 48

Електростопанската заедница врз основа на договор им ја продава електричната енергија во преносната мрежа на дистрибутивните претпријатија и на потрошувачите на големо што се непосредно врзани за преносната мрежа или за електричната

мрежа во состав на здруженото претпријатие, како и на други електростопански заедници.

#### Член 49

Електростопанската заедница им ја продава електричната енергија на потрошувачите врзани за преносната мрежа по цените определени со сојузни прописи.

#### Член 50

Електростопанската заедница им ја продава електричната енергија на дистрибутивните претпријатија по цените утврдени со сојузни прописи по групи потрошувачи.

Електростопанската заедница му одобрува на дистрибутивното претпријатие на име трошоци за дистрибуција 10% од просечните трошоци за дистрибуција на сите дистрибутивни претпријатија за подрачјето на електростопанската заедница и 90% од индивидуалните трошоци за дистрибуција на претпријатијата со кои заедницата склучила договор за продажба на електрична енергија.

Во трошоците за дистрибуција во смисла на претходниот став влегува и минималниот личен доход на работниците наголемен за 25%.

Сојузниот извршен совет може да пропише зголемување на просечните трошоци односно намалување на процентот на индивидуалните трошоци од ставот 2 на овој член.

#### Член 51

Пресметувањето меѓу електростопанската заедница и дистрибутивните претпријатија се врши врз основа на фактичната структура на потрошувачката.

Во текот на годината привременото пресметување се врши врз основа на планираната структура на потрошувачката.

#### Член 52

Електростопанската заедница им ја продава електричната енергија на други електростопански заедници по цената што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет на предлог од Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 53

Ако електростопанската заедница ѝ ја испорачува електричната енергија на друга електростопанска заедница врз основа на налог од главниот диспечер, цената на електричната енергија се утврдува на начинот што ќе го определи Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 54

Споровите настанати меѓу електростопанските заедници во поглед на склучувањето или извршувањето на договорите за испорака на електрична енергија ги решава избраниот суд при Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 55

Со правилата на електростопанската заедница можат да се предвидат конвенционални (парични) казни за неизвршување на определени заклучоци на управниот одбор на заедницата.

За стасаноста на конвенционалната казна решава управниот одбор на заедницата.

Одлуката на управниот одбор на заедницата за стасаноста на конвенционалната казна има својство на веродостојна исправа од членот 426 од Законот за процесната постапка врз основа на која предметно и месно надлежниот стопански суд издава платен налог.

Здруженото претпријатие спрема кое е издаден платен налог за плаќање на конвенционална казна може платниот налог да го побива со приговор ако смета дека одлуката за конвенционална казна им е противна на прописите, на правилата на заедницата, на договорите склучени со заедницата и дека е казната претерано висока.

## 3. Распределба на доходот и употреба на средствата од фондовите на електростопанските заедници

#### Член 56

Електростопанската заедница плаќа интерес на фондот на основните средства, на фондот на обртните

средства и на земјарината според општите прописи што важат за стопанските организации.

#### Член 57

Остварениот доход на електростопанската заедница се распределува:

- 1) на лични доходи на работниците на електростопанската заедница;
- 2) на фонд на електростопанската заедница за давање премии за спремност на електроенергетските постројки;
- 3) на резервен фонд на електростопанската заедница;
- 4) на резервен фонд на водите на електростопанската заедница;
- 5) на фонд за заедничка потрошувачка на електростопанската заедница;
- 6) на фонд за студии и истражувања на Заедницата на југословенското електростопанство.

Остатокот од доходот се распределува на здружените производни претпријатија и на претпријатијата за пренос, на начинот предвиден со правилата на електростопанската заедница.

#### Член 58

Височината на делот од доходот наменет за расподелбата на лични доходи на работниците на електростопанската заедница ја определува управниот одбор на заедницата.

Распределбата на личните доходи на работниците запослени во заедницата се врши врз основа на тарифниот правилник на заедницата.

Тарифниот правилник на заедницата се донесува според постапката предвидена за донесување на тарифните правилници на стопанските организации, со тоа што тарифниот правилник го донесува управниот одбор на заедницата во спогодба со републичкиот извршен совет или со комисијата што тој ќе ја определи, и со републичкиот совет на синдикатите

#### Член 59

Делот од доходот наменет за уплата во фондот за давање премии за спремност на електростопанските постројки, во резервниот фонд на водите, во фондот за заедничка потрошувачка на електростопанската заедница и во фондот за студии и истражувања на Заедницата на југословенското електростопанство се утврдува со примена на определени проценти врз доходот на електростопанската заедница, по одбивање на делот за лични доходи на работниците на заедницата.

Процентите од претходниот став за фондовите ги определува Заедницата на југословенското електростопанство во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет и со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Издвојувањето на дел од доходот во резервниот фонд на електростопанската заедница се врши според одредбите на општите прописи за издвојувањето во резервниот фонд на стопанските организации.

#### Член 60

Со фондот за давање премии за спремност на електроенергетските постројки, со резервниот фонд на водите, со резервниот фонд и со фондот за заедничка потрошувачка на електростопанската заедница управува управниот одбор на електростопанската заедница.

Употребата на средствата на резервниот фонд и на фондот за заедничка потрошувачка се врши според одредбите од општите прописи за употреба на средствата од тие фондови што важат за стопанските организации.

Употребата на средствата на фондот за давање премии за спремност на електроенергетските постројки и на резервниот фонд на водите се врши според упатствата што ги пропишува Заедницата на југословенското електростопанство.

#### Член 61

Електростопанските заедници и здружените претпријатија можат да ги здружат во целина или делумично своите амортизациони средства и средствата на фондовите за заедничка потрошувачка и врз заедницата да го пренесат правото на управување со тие средства.

Во случајот од претходниот став, со договор може да се пренесе врз заедницата и извршувањето на обврските на здружените претпријатија што се извршуваат на товар на тие средства.

Здружените претпријатија можат во рамките на заедницата да се договараат за заедничко користење на своите амортизациони средства и на средствата на фондовите за заедничка потрошувачка.

Со договор меѓу заедницата и здружените претпријатија врз заедницата може да се пренесе управувањето со определени основни средства или да ѝ се довери на заедницата одржувањето на тие средства.

### VI. ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

#### 1. Задачи и работење

#### Член 62

Заедницата на југословенското електростопанство ги врши особено следниве работи:

- 1) донесува годишен електроенергетски биланс и го следи неговото извршување;
- 2) го регулира израмнувањето на вишоците и кусоците на електрична енергија по одделни електростопански заедници;
- 3) предлага единствени општи услови за испорака и цени на електрична енергија за определени групи потрошувачи;
- 4) ги организира студиите и истражувањата за развојот на електростопанството, и за таа цел располага со средствата на својот фонд за студии и истражувања;
- 5) врши ревизија на инвестиционите програми на електроенергетските објекти над 10 MW инсталирана сила и на далекуводите и трансформаторите во состав на преносната мрежа;
- 6) им предлага на надлежните државни органи програми на основната инвестициона изградба во електростопанството и дава мислење за првенство на изградба на одделни електроенергетски објекти предвидени во тие програми;
- 7) дава мислење за можноста за снабдување со електрична енергија, во смисла на ставот 2 на членот 44;
- 8) работи на унапредување на електроенергетските врски со странство;
- 9) ги пропишува техничките услови и нормативите за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- 10) предлага стандарди и технички норми од областа на електростопанството;
- 11) поднесува предлози за донесување на прописи и мерки од областа на електростопанството и врши други работи определени со статутот.

#### Член 63

Заедницата на југословенското електростопанство склучува договори за извоз и увоз на електрична енергија со странски купувачи односно продавачи во спогодба со електростопанската заедница преку која ќе се врши извозот односно увозот на електрична енергија.

Сојузниот извршен совет може да пропише склучувањето на договорот од претходниот став да подлежи на согласност од определен државен орган.

#### Член 64

Склучените договори за извоз на електрична енергија ги извршуваат електростопанските заедници преку кои се врши извоз на електрична енергија.

Електричната енергија испорачана на странски купувачи електростопанската заедница што ја испо-

рачила електричната енергија и ја пресметува на Заедницата на југословенското електростопанство по цената за извоз на енергија што ќе ја определи управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство.

Разликата меѓу цената по која им е продадена електричната енергија на странски купувачи и износот што електростопанската заедница го пресметала во смисла на претходниот став, Заедницата на југословенското електростопанство ја распределува на оние електростопански заедници кои во својот биланс на размената со други електростопански заедници искажуваат вишок на електрична енергија.

#### Член 65

Електричната енергија купена од странски про- давачи Заедницата на југословенското електростопанство и ја пресметува на онаа електростопанска заедница што ја презема електричната енергија, и тоа по набавната цена.

#### Член 66

Со статутот на Заедницата на југословенското електростопанство можат да се предвидат конвенционални (парични) казни за неизвршување на заклучоците на управниот одбор на Заедницата.

Одредбите од членот 55 ст. 2—4 од овој закон важат и за конвенционалните казни од претходниот став.

### 2. Органи на Заедницата на југословенското електростопанство

#### Член 67

Органи на Заедницата на југословенското електростопанството се управниот одбор, претседателството и генералниот директор.

#### Член 68

Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство го сочинуваат по еден претставник од секоја електростопанска заедница, што го избира управниот одбор на електростопанската заедница.

Покрај претставниците на електростопанските заедници, во управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство влегува и по еден претставник: на Сојузната индустриска комора, на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, на Постојаната конференција на градо- вите, како и определен број лица што ги именува Сојузниот извршен совет (претставници на општествената заедница).

Генералниот директор на Заедницата е член на управниот одбор по својата положба.

#### Член 69

Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство ги врши работите ставени со свој закон во делокругот на Заедницата, ако со свој закон одредби од овој закон не е определено поинаку.

Покрај работите од претходниот став, управниот одбор:

- 1) донесува статут на Заедницата;
- 2) донесува претсметка на приходите и расходи и ја одобрува завршната сметка на Заедницата;
- 3) ја определува височината на придонесот што го плаќаат членовите на Заедницата;
- 4) донесува правилник за платите на службениците и работниците на Заедницата;
- 5) донесува правилник за давање премии на диспечерите;
- 6) врши и други работи што со статутот на Заедницата се ставени во неговиот делокруг.

Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство го одобрува Сојузната народна скупштина.

Правилниците од точ. 4 и 5 од ставот 2 управниот одбор на Заедницата ги донесува со согласност од Сојузниот извршен совет или од органот што тој ќе го определи.

#### Член 70

Управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство избира од редот на своите членови претседателство.

Генералниот директор на Заедницата е по својата положба член на претседателството.

#### Член 71

Претседателството ги врши работите за кои е овластено со статутот на Заедницата на југословенското електростопанство и со заклучоците на управниот одбор на Заедницата.

Претседателството на Заедницата може да се овласти само за решавање за работите што со статутот на Заедницата се ставени во делокругот на управниот одбор.

Претседателството е должно на првата наредна седница на управниот одбор на Заедницата да поднесе извештај за својата работа.

#### Член 72

Заклучоците на управниот одбор и на претседателството на Заедницата на југословенското електростопанство за кои е тоа определено со статутот на Заедницата се задолжителни за електростопанските заедници и за здружените во нив електростопански претпријатија.

#### Член 73

Генералниот директор на Заедницата на југословенското електростопанство непосредно раководи со работите на Заедницата, држејќи се за законот и за другите прописи, за статутот на Заедницата и за заклучоците на управниот одбор на Заедницата.

#### Член 74

Генералниот директор ја застапува Заедницата на југословенското електростопанство пред државни органи, установи и стопански и општествени организации како и пред физички и правни лица во земјата и во странство.

#### Член 75

Генералниот директор е должен да го запре извршувањето на заклучоците на управниот одбор и на претседателството на Заедницата на југословенското електростопанство што се во спротивност со законот или со други прописи, или со статутот и правилниците на Заедницата.

За запирањето на извршувањето на заклучок генералниот директор на Заедницата е должен да го известат државниот орган надлежен за вршење надзор.

#### Член 76

Генералниот директор на Заедницата на југословенското електростопанство го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет.

#### Член 77

За вршење ревизија на инвестиционите програми на електроенергетските постројки за производство и пренос на електрична енергија, при Заедницата на југословенското електростопанство се формира комисија за ревизија на инвестиционите програми.

Членовите на комисијата од претходниот став ги именува управниот одбор на Заедницата во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

#### Член 78

Комисијата за ревизија на инвестиционите програми на електроенергетските постројки за производство и пренос на електрична енергија при Заедницата на југословенското електростопанство е должна ревидирањата програма да му ја поднесе на одобрение на управниот одбор на Заедницата.

Против решението на управниот одбор на Заедницата донесено во смисла на претходниот став може да се изјави жалба до Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

**Член 79**

При Заедницата на југословенското електростопанство се формира избран суд за решавање на спорови меѓу претпријатијата здружени во електростопанската заедница, меѓу здружените претпријатија и заедницата, како и меѓу електростопанските заедници.

Членовите на избраниот суд ги именува управниот одбор на Заедницата.

Управниот одбор на Заедницата донесува правилник за уредувањето на избраниот суд на Заедницата и за постапката пред него.

**3. Финансирање и фондови на Заедницата****Член 80**

Заедницата ги покрива своите расходи од придонесот што го плаќаат членовите на Заедницата.

Придонесот од претходниот стъв електростопанските заедници го издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот.

Височината на придонесот ја определува Заедницата на југословенското електростопанство во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

**Член 81**

Заедницата е должна за секоја година да состави своја претсметка на приходите и расходите а по истекот на годината своја завршна сметка.

Претсметката на приходите и расходите и завршната сметка на Заедницата на југословенското електростопанство ги одобрува сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

**Член 82**

При Заедницата на југословенското електростопанство се формира фонд за студии и истражувања.

При Заедницата можат да се формираат и други заеднички фондови на електростопанските заедници.

Заедничките фондови се формираат врз основа на договори склучени меѓу Заедницата на југословенското електростопанство и електростопанските заедници.

**VII. ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ****Член 83**

Заради покривање на кусоците на одделни електростопански заедници настанати како последица од пропишаните цени на електричната енергија се основава сојузен буџетски фонд.

Приходот на фондот го сочинуваат — делот од вишокот на приходите на одделни електростопански заедници настанат како последица од пропишаните цени на електричната енергија, како и дотациите од сојузниот буџет.

Од средствата на фондот се покриваат кусоците на електростопанските заедници што настанале како последица од пропишаните цени на електричната енергија.

Кусоците и вишоците на електростопанските заедници се утврдуваат врз основа на објективни мерила, што ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Прописите за начинот на формирање на средствата на фондот и за органите на управувањето на фондот ги донесува Сојузниот извршен совет.

**VIII. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ДИСПЕЧЕРСКА СЛУЖБА****Член 84**

Во Заедницата на југословенското електростопанство и во електростопанските заедници се формира електроенергетска диспечарска служба.

**Член 85**

Заради извршување на своите задачи диспечерската служба има право

1) да го определува обемот и начинот на користењето на одделни електроенергетски капацитети со цел за рационално и економско искористување на расположивите електроенергетски капацитети;

2) врз основа на редот на првенство да врши запирање или ограничување на испораката на електрична енергија на одделни групи потрошувачи односно на одделни потрошувачи;

3) да ги усогласува плановите за ремонт на претпријатијата за производство и пренос на електрична енергија.

**Член 86**

Со електроенергетската диспечерска служба на Заедницата на југословенското електростопанство раководи главен диспечер.

Главниот диспечер ја следи размената на електричната енергија меѓу електростопанските заедници, како и плановите за ремонт, со цел за контрола на економичното искористување на електроенергетските капацитети за производство и пренос на електрична енергија.

Ако главниот диспечер утврди дека размената на електричната енергија меѓу електростопанските заедници се врши некономично, ќе издаде налог со кој се обезбедува економична размена.

Во случај на недостиг на електрична енергија, главниот диспечер врши редуција на потрошувачката на електрична енергија на одделни електростопански заедници по редот на првенство.

Наодите на главниот диспечер се задолжителни за електростопанските заедници и за електростопанските претпријатија.

**Член 87**

Електроенергетската диспечерска служба на електростопанските заедници ја вршат диспечери.

Диспечерите на електростопанските заедници го усогласуваат производството на електрична енергија со потребите на потрошувачите, се грижат за рационално и економично искористување на електроенергетските капацитети, ги усогласуваат плановите за ремонт на електроенергетските капацитети за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, вршат запирање или ограничување на испораката на електрична енергија на одделни групи потрошувачи врз основа на редот на првенство.

**Член 88**

Генералниот директор на Заедницата на југословенското електростопанство или главниот директор на електростопанската заедница може да запре од извршување односно да ги измени налезите на главниот диспечер односно на диспечерите.

**Член 89**

Главниот диспечер го назначува управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство, а диспечерите ги назначува управниот одбор на електростопанската заедница во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

**Член 90**

Поблиски одредби за организацијата и работата на диспечерската служба ќе содржи правилникот што ќе го пропише Заедницата на југословенското електростопанство.

**IX. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО И НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ****Член 91**

Заедницата на југословенското електростопанство е должна на Сојузната народна скупштина и на Сојузниот извршен совет да им поднесува годишни извештаи за својата работа.

**Член 92**

Надзор во поглед на законитоста на работата на Заедницата на југословенското електростопанство врши Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а надзор над работата на елек-

тростопанските заедници вршат секретаријатите за индустрија на републичките извршни совети.

#### Член 93

Органот на управата надлежен за надзор ќе укине заклучок на управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство односно на електростопанската заедница ако е тој во спротивност со закон или со статутот на Заедницата односно со правилата на електростопанската заедница.

#### Член 94

Надзор над работата на диспечерската служба на Заедницата на југословенското електростопанство во поглед на придружувањето за редот на првенство врши Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а надзор над работата на диспечерската служба на електростопанската заедница во поглед на придружувањето за редот на првенство секретаријатот за индустрија на републичкиот извршен совет.

### Х. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 95

Со парична казна до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап производното претпријатие, претпријатието за пренос, дистрибутивното претпријатие или електростопанската заедница:

1) ако при продажбата на електрична енергија не се држи за цените и за општите услови за испорака на електрична енергија;

2) ако не се држи за техничките услови и нормативи за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;

3) ако не ги извршува налозите на диспечерската служба што ги донесува оваа врз основа на овластувањето според одредбите од овој закон;

4) ако при испораката на електрична енергија не се држи за редот на првенство.

За стопански престап од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во претпријатието односно во електростопанската заедница со парична казна до 100.000 динари.

#### Член 96

Од производното претпријатие, од претпријатието за пренос, од дистрибутивното претпријатие и од електростопанската заедница, кои со дејствието сторено противно на одредбите од овој закон прибавиле за себеси имотна корист, ќе се одземе целокупниот износ на така прибавената корист.

#### Член 97

На повредите на одредби од овој закон и на поставката за примена на предвидените казни мерки според членот 95 како и мерката одземање на имотната корист од членот 96 на овој закон согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75—81 и членот 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

### ХИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 98

Постојните републички електростопански заедници ќе продолжат со работата како електростопанските заедници предвидени со одредбите од овој закон.

Одредбата од претходниот став не го исклучува правото во поглед на основавањето на нови електростопански заедници во смисла на членот 36 од овој закон.

#### Член 99

Електраните во состав на претпријатијата од другите стопански гранки што испорачуваат претежен дел од произведената електрична енергија во преносната мрежа, а не се сврзани со технолошкиот процес со претпријатието во чиј се состав, се издвојуваат во самостојни стопански претпријатија и

на нив во сè се применуваат одредбите од овој закон.

Решението во смисла на претходниот став го донесува, по предлог од електростопанската заедница, републичкиот извршен совет.

#### Член 100

Сојузниот извршен совет ќе ја проишше постапката за спроведување на организацијата предвидена со одредбите од овој закон.

#### Член 101

Поблиски прописи за примена на одредбите од овој закон ќе донесува Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а ако се работи за прописи со кои се регулираат прашањата од областа на финансите — во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

#### Член 102

Одредбите од овој закон за распределба на доходот ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година, а другите одредби ќе се спроведат во текот на 1958 година.

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за начинот на утврдување и распределба на доходот на постојните електростопански претпријатија што се занимаваат со производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија или со двете од овие дејности — до сообразувањето на ваквите мешани претпријатија со одредбите од овој закон.

#### Член 103

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, Уредбата за оснивање Заедница на југословенското електростопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55, Уредбата за електростопанската диспечерска служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/50), како и другите прописи што се во спротивност со одредбите од овој закон.

#### Член 104

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

### 9.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за техничките мерки во поглед на квалитетот и другите услови на производството на алкохолни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

### Н А Р Е Д Б А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ШЕКЕР И ЖИТО ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАКИЈА И ЖЕСТОКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ**

1. Во наредбата за забрана на употребата на шеќер и жито во производството на ракија и жестоки алкохолни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57) во точката 1 став 1 место зборот: „шеќер“, се ставаат зборовите: „шеќер и суровини од кои се произведува шеќер, на“, а во точката 2 по зборот: „шеќер“ се додаваат зборовите: „и суровини од кои се произведува шеќер“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9500

31 декември 1957 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на стоковниот промет,  
Марјан Бреќел, с. р.



10.

Врз основа на членот 135 став 3 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА БУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА

1. За изработка на завршните сметки на буџетските фондови за 1957 година се применуваат Упатството за изработка на завршните сметки на буџетските фондови за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57).

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 26404

31 декември 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

11.

Врз основа на точката 5 одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА ЗА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

1. Органите на управувањето на сојузните фондови укинати со одредбата од точката 2 одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, и тоа на: Сојузниот фонд за истражувачки работи, Сојузниот фонд на водите, Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство, Фондот за унапредување на индустриското производство, Фондот за унапредување на градежништвото, Фондот за унапредување на надворешната трговија, Фондот за регреси и дотации, Фондот на разликата во цените при работењето со странство и Општиот фонд на обртните средства на стопанските организации кај Народната банка, ќе состават секој за својот фонд завршна сметка на тие фондови за 1957 година според одредбите од Упатството за изработка на завршните сметки на буџетските фондови за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58).

2. Создадените а неизмирени обврски од укинатите сојузни буџетски фондови за работите и набавките извршени до 31 декември 1957 година, освен обврските спрема Народната банка по основот на кредити за покритие на вишокот на потрошувачката над приливот на средства во 1957 година, ќе се подмират на товар на средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1958 година во 69 раздел — Средства за посебни намени во стопанството — по донесувањето на претсметките за употреба на тие средства.

3. Непотрошените средства од укинатите фондови од точката 1 на ова упатство според нивната завршна сметка за 1957 година остануваат, до налог од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, кај Народната банка на истите сметки на кои се воделе во 1957 година.

4. Стопанските организации кои според прописите за 1957 година се должни да пресметуваат и да уплатуваат придонес за унапредување на индустриското производство, придонес за унапредување на градежништвото и придонес за унапредување на надворешната трговија, ќе ги уплатат тие при-

донеси според својата завршна сметка за 1957 година на истите сметки на кои ги уплатувале тие придонеси во 1957 година.

Делот од данокот на добивка од 1957 година, кој според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година им припаѓа на Сојузниот фонд за истражувачки работи, на Сојузниот фонд на водите, на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство и на фондот за регреси и дотации, а што ќе биде уплатен од 1 јануари до 31 март 1958 година, се распределува и се уплатува на истите сметки на кои е уплатуван во 1957 година.

Другите средства од укинатите фондови, што потекнуваат од 1957 година, а ќе бидат уплатени по 31 декември 1957 година, освен разликата во цените при работењето со странство, ќе се уплатат на истите сметки на кои се уплатувани во 1957 година.

Разликите во цените при работењето со странство што потекнуваат од 1957 година а ќе бидат уплатени односно исплатени по 31 декември 1957 година, ќе се книжат на соодветните сметки на разликите во цените при работењето со странство за 1958 година.

5. Средствата од укинатиот Фонд за унапредување на индустриското производство од точ. 3 и 4 ст. 1 и 3 на ова упатство, со кој во 1957 година располагале управните одбори на секциите или на стручните здруженија на Сојузната индустриска комора врз основа на членот 7 од Уредбата за управување со фондот за унапредување на индустриското производство и со фондот за унапредување на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), Народната банка ќе ги пренесе на заедничката сметка од укинатиот Фонд за унапредување на индустриското производство.

6. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ќе даде налог, од средствата, од точ. 3 и 4 ст. 1, 2 и 3 од ова упатство да се внесе во Сојузниот буџет за 1958 година износ од 1.500.000.000 динари, а остатокот од тие средства во стопанските резерви на федерацијата.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 26405

31 декември 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

12.

Врз основа на точката 5 одделот 2 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година, а во врска со членот 11 став 3 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА РЕГРЕСИ ОД 1957 ГОДИНА

1. Стопанските организации што според важечките прописи во 1957 година имале право на остварување регрес, можат за работите извршени до 31 декември 1957 година да поднесуваат барања и да остварат регрес кај банката најдоцна до 31 март 1958 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07 — 303/1 — 1958

7 јануари 1958 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Авдо Хумо, с. р.

13.

Врз основа на членот 28 од Законот за избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/46), во врска со членот 11 став 4 од Уредбата за пропишувањето, печатењето и издавањето на обрасци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 50/57); Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет издава

**НАРЕДБА**

**ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ**

1. Заради извршување на одредбите од членот 10 став 2 и чл. 12 и 14 од Законот за избирачките списоци се пропишуваат обрасците за постојан избирачки список, азбучен именован и извод од постојаниот избирачки список, кои се составен дел од оваа наредба.

2. Поради итноста на печатењето на обрасците од претходната точка секретаријатите за законодавство и организација на републичките извршни совети ќе ги определат уставните кои според важечките прописи се овластени за издавање на службени весници и други службени публикации, што ќе ги печатат овие обрасци, со тоа што спроведувањето на јавно наддавање односно присобирање понуди да не е задолжително.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Бр. 28

10 Јануари 1958 година  
Белград

Секретар  
за законодавство и организација  
на Сојузниот извршен совет,  
др Леон Гершковик, с. р.

**ОБРАЗЕЦ 1**

(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет бр. 28 од 10 I 1958 година)

Образец за постојан избирачки список составен според чл. 12 и 13 од Законот за избирачките списоци

**ПОСТОЈАН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК**

на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_

(Втората страна на образецот)

Тек. број	Фамилијарно (презиме) и родено име на избирачот и татково име	Место на раѓањето	Датум на раѓањето	Занимање

(Третата страна на образецот)

Писменост	Место на живеење (улица и број на куќата, крај, маала)	Народност	Републичко државјанство	Забелешка

(Четврта страна на образецот)

Дека во овој Постојанен избирачки список на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ околија \_\_\_\_\_ се запишани \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_ избирачи и дека свеската што го содржи списокот има страни \_\_\_\_\_ заверуваат

Водител на избирачкиот список, \_\_\_\_\_

(Назив и потпис на старешината на органот на управата надлежен за работите на општината управа)

(М. П.)

Комисијата за избирачки списоци го прегледа овој Постојанен избирачки список на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_ и најде дека е составен во сè според прописите на Законот за избирачките списоци, дека се состои од \_\_\_\_\_ страни и дека во него се запишани вкупно \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_ избирачи, што во смисла на чл. 1 и 15 од Законот за избирачките списоци го потврдува.

(Датум)

Членови на комисијата:

(М. П.)

**ОБРАЗЕЦ 2**

(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет бр. 28 од 10 I 1958 година)

Образец за азбучен именован составен според членот 14 од Законот за избирачките списоци

**АЗБУЧЕН ИМЕНИК**

на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_

(Втората страна на образецот)

Тек. број	Страна на избирачкиот список	Тек. број на избирачкиот список	Фамилијарно (презиме) и родено име на избирачот и татково родено име	Место на живеење (улица и број на куќата, крај, маала)	Забелешка

(Третата страна на образецот)

Дека овој Азбучен именован на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_, има \_\_\_\_\_ страни заверуваат

Водител на избирачкиот список, \_\_\_\_\_

(назив и потпис на старешината на органот на управата надлежен за работите на општината управа)

(М. П.)

Комисијата за избирачки списоци го прегледа овој Азбучен именован на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_, и најде дека е составен во сè според Законот за избирачките списоци и дека се состои од \_\_\_\_\_ страни, што во смисла на чл. 1 и 15 од Законот за избирачките списоци го потврдува.

(Датум)

Членови на комисијата:

(М. П.)

## ОБРАЗЕЦ 3

(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет бр. 28 од 10 I 1958 година)

Образец за извод од постојаниот избирачки список составен според членот 10 став 2 од Законот за избирачките списоци

ИЗВОД  
ОД ПОСТОЈАНИОТ ИЗБИРАЧКИ  
СПИСОК

на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_

(Втората страна на образецот)

Тек. број	Фамилијарно (презиме) и родено име на избирачот и татково име	Место на раѓањето	Датум на раѓањето	Занимање

(Третата страна на образецот)

Писменост	Место на живеењето (улица и број на куќата, крај, маала)	Народност	Републичко државјанство	Забелешка

(Четврта страна на образецот)

Дека во овој Извод од постојаниот избирачки список на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_, се запишани \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_ избирачи и дека свеската што го содржи списокот има страни \_\_\_\_\_ заверуваат \_\_\_\_\_

Водител на избирачкиот список, \_\_\_\_\_

(назив и потпис на старешината на органот на управата надлежен за работите на општината управа)

(М. П.)

Комисијата за избирачки списоци го прегледа овој Извод од постојаниот избирачки список на Народниот одбор на општината \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, околија \_\_\_\_\_ и најде дека е составен во сè според прописите на Законот за избирачките списоци, дека се состои од \_\_\_\_\_ страни и дека во него се запишани вкупно \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_ избирачи, што во смисла на членот 10 став 2 и членот 14 од Законот за избирачките списоци го потврдува.

(Датум)

Членови на комисијата:

(М. П.)

## 14.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ШИНИ И ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ШИНИ ВО ИЗДАНИЕ ОД 1956 ГОДИНА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Железнички горни строј. Шини со тежина над 20 кг/м — Форма, мерки и статички големини — — — JUS С.К1.021

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 март 1958 година, од кој ден престанува да важи југословенскиот стандард:

Железнички горни строј. Шини со тежина над 20 кг/м — Форма, мерки и статички големини — — — JUS С.К1.021 донесен со Решението за југословенските стандарди за железнички шини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56).

4. Место југословенскиот стандард кој врз основа на точката 3 од ова решение престанува да важи, ќе се применува југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение.

Бр. 11

4 јануари 1958 година  
Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното дополнително сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за пензиското осигурување, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, се поткраднала и следната долу наведена грешка, та се дава

## ВТОРА ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Во членот 193 став 2 во четвртиот и петтиот ред наместо „(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54)“ треба да стои: „(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55)“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 31 декември 1957 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, се поткраднале грешки, та се дава следната

## ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Во членот 11 став 1 во петтиот и шесттиот ред место зборовите „да го пресметаат“ треба да стои „пресметаниот“;

во ставот 3 од истиот член во вториот ред место зборовите „да го пресмета“ треба да стои „пресметаниот“.

2. Во членот 13 став 1 во седмиот ред по зборовите „преминува 50%“ треба да се брише сврзникот „и“.

3. Во членот 21 став 2 во левата колона спрема бројот „15.000“ во првиот ред треба да стои „—“.

Од Сојузната народна скупштина, 13 јануари 1958 година, Белград.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет се назначува Стана Томашевиќ, досегашен уредник на списанието „Социјализам“.

Б. бр. 2956

31 декември 1957 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за државната управа, во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ СЕКРЕТАРИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначуваат за помошници секретари за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет Милорад Вучковиќ, досегашен државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација и др Федор Базала, досегашен државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација.

Б. бр. 2

7 јануари 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за државната управа, во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за просвета и култура на Сојузниот извршен совет Ро-

долуб Јемуовиќ, досегашен секретар на Советот за школото на НР Србија.

Б. бр. 3

7 јануари 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за државната управа, во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за социјална заштита на Сојузниот извршен совет Мијушко Шибалиќ, досегашен помошник на Сојузниот јавен обвинител.

Б. бр. 4

7 јануари 1958 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
8. Указ за прогласување на Законот за електростопанските организации — — — —	21
Закон за електростопанските организации	21
9. Наредба за дополненија на Наредбата за збрана на употребата на шеќер и жито во производството на ракија и жестоки алкохолни пијалоци — — — — —	28
10. Упатство за изработка на завршните сметки на буџетските фондови за 1957 година	29
11. Упатство за спроведување на одредбите од Сојузниот општествен план за 1958 година за средствата на федерацијата за унапредување на стопанските области — — —	29
12. Решение за определување рокот за поднесување барање за регреси од 1957 година	29
13. Наредба за пропишување на обрасците според Законот за избирачките списоци —	30
14. Решение за југословенскиот стандард за железнички шини и за престанок за важењето на југословенскиот стандард за железнички шини во издание од 1956 година — — — — —	31
Втора исправка на Законот за пензиското осигурување — — — — —	31
Исправка на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците —	31